

ИНДИКАТИВНА ПОНУДА ЗА ПРИВАТНО СЕМЕЈНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ

Осигурените суми по ризици се однесуваат за сите членови на семејството заедно:

ОСИГУРЕНИ РИЗИЦИ	ОСИГУРЕНИ СУМИ/ЛИМИТИ			
	СТАРТ	ОСНОВНО	КОМФОР	ПРЕМИУМ
1. ЛЕКУВАЊЕ НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА	/	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
2. БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ:	€ 3.000	/	€ 7.000	€ 10.000
а. Болничко лекување со хируршка интервенција	€ 3.000	/	€ 7.000	€ 10.000
б. Болничко лекување без хируршка интервенција	/	/	€ 1.000	€ 1.000
в. Ендоскопски интервенции со имплант	/	/	€ 2.000	€ 3.000
г. Ендоскопски интервенции без имплант	/	/	€ 1.000	€ 1.000
д. Дневен надомест за болничко лекување во ЈЗУ - 50 евра дневно, до 5 дена	€ 250	/	€ 250	€ 250
3. ПРЕВОЗ СО САНИТЕТСКО ВОЗИЛО	/	/	€ 500	€ 500
4. ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ ИЛИ АМБУЛАТНО ЛЕКУВАЊЕ (БЕЗ ПРЕПИШАНИ ЛЕКОВИ)	/	/	€ 65	€ 100
5. АМБУЛАТНО ЛЕКУВАЊЕ СО ВКЛУЧЕНИ ПРЕПИШАНИ ЛЕКОВИ (50% учество во секоја штета)	/	/	/	€ 500
Хронични болести настанати по почетокот на осигурувањето	Вклучено во сите пакети			
Број на амбулантни прегледи	Неограничено до наведениот лимит по пакет			
МЕСЕЧНА ПРЕМИЈА ЗА ЦЕЛО СЕМЕЈСТВО*	/	1.800 ден.	2.000 ден.	3.350 ден.
МЕСЕЧНА ПРЕМИЈА ПО ЧЛЕН* (минимална месечна премија по полиса 600 ден.)	300 ден.	/	/	/

Едночлените семејства добиваат посебен попуст од 30% на годишната премија за пакетите ОСНОВЕН, КОМФОР и ПРЕМИУМ.

***Напомена:** Индикативната премија е предмет на одобрување од страна на Еуролинк Осигурување и истата зависи од здравствената состојба на сите членови на семејството. Со задоволство ќе ви доставиме конечна понуда по прием на пополнет [прашалник за здравствена состојба за секој член на семејството](#). За првпат се осигуруваат лица кои не се постари од 49 г. Пакетот СТАРТ е достапен само со договор за лојалност со вклучен дополнителниот ризик, при што првпат се осигуруваат лица кои не се постари од 41 година.

ДОПОЛНИТЕЛЕН ПАКЕТ ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ТРОШОЦИ ЗА ПОРОДУВАЊЕ, СТОМАТОЛОШКО И ОФТАЛМОЛОШКО ЛЕКУВАЊЕ И ТРОШОЦИ ЗА НЕИНВАЗИВНИ ПРЕНАТАЛНИ ТЕСТОВИ

Дополнителниот ризик се однесува на покривање на трошоци за породување, трошоци за стоматолошко и офталмолошко лекување, и покривање до 50% на трошоци за неинвазивни пренатални тестови. Дополнителниот ризик е достапен со склучување на договор за лојалност на две или три години за пакетите Старт, Комфор или Премиум.

Договор за лојалност на 2 години	Со вклучен лимит за дополнителен ризик	Вкупна месечна премија за времетраење на договорот за лојалност
Старт*	60.000	3.100
	75.000	3.725
	105.000	4.975
Комфор	60.000	4.500
	75.000	5.125
	105.000	6.375
Премиум	60.000	5.850
	75.000	6.475
	105.000	7.725

Договор за лојалност на 3 години	Со вклучен лимит за дополнителен ризик	Вкупна месечна премија за времетраење на договорот за лојалност
Старт*	60.000	2.270
	75.000	2.685
	105.000	3.520
Комфор	60.000	3.670
	75.000	4.085
	105.000	4.920
Премиум	60.000	5.020
	75.000	5.435
	105.000	6.270

*пресметката се однесува на две осигурени

***Напомена:** Вкупната месечна премија за дополнителен ризик се плаќа за целиот период на договорот за лојалност. Осигурената сума за дополнителниот ризик се однесува за целокупното траење на договорот

Со избирање на **ПРИВАТНО СЕМЕЈНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ** овозможувате здравствена заштита на целото семејство во најпознатите, најдобрите и најмодерните приватни здравствени установи во Република Македонија и во Европа, без ограничување и по ваш избор.

Со избирање на приватно семејно здравствено осигурување на Еуролинк важно е да знаете:

- **Директна исплата** на трошоците за лекување кон приватни здравствени установи (**приватни болници**) за болничко лекување и лекување на малигни болести, како и за трошоци за породување од страна на Еуролинк.
- **Заедничката осигурена сума/лимит** е максимална обврска на осигурувачот за сите членови на семејството.
- **Членови на семејството** се брачни другари на возраст до 64 години и деца на возраст од 1 до 30 години.
- **Територијалната важност на осигурувањето:**
 - Република Македонија за покритијата СТАРТ, ОСНОВНО и КОМФОР,
 - Европа, без Велика Британија, Русија и Швајцарија за покритието ПРЕМИУМ.
- **Каренца** – каренцата трае 2 месеца од почетокот на осигурувањето по полисата. Каренца не се применува во случај на лекување на акутна состојба предизвикана од повреда на осигуреникот, како и за дополнителниот ризик – трошоци за породување, за офталмолошко и стоматолошко лекување и трошоци за неинвазивни пренатални тестови.
- **Малигни заболувања и хронични болести** кои се дијагностицирани, или чиешто симптоми се манифестирале пред почетокот на осигурувањето, како и во првите 6 месеци од почетокот на осигурувањето се исклучени од семејното приватно здравствено осигурување.
- **Претходни состојби** не се предмет на осигурување.

Не чекајте! Обезбедете и вие врвна здравствена заштита за вашето семејство. Контактирајте го вашиот консултант за осигурување или јавете се на телефонот **02/15888**, или е-маил: **eurolink24@eurolink.com.mk**.

Добро здравје!

Со почит,
Тимот на Еуролинк осигурување